



# СЛУЖБЕН ЛИСТ

## НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словеначко и македонско издание. Огласи по тарифата. — Текуќа сметка кај Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 1031-906880. — Текуќа сметка на Продавното одделение 1031-670880.

Среда, 15 август 1951

БЕЛГРАД

БРОЈ 37

ГОД. VII

Нена на овој број е 10.— дин. — Претплата за 1951 година изнесува 600.— динари, а за странство 750.— динари. Редакција: Улица Краљевик'а Марка бр. 9. — Телефон: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продавно одделение 22-619, Телефонска централа 28-010

362.

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, а по предлог на Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ донесува

### УРЕДБА

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ДИРЕКЦИЈАТА НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД ОПШТОДРЖАВНО ЗНАЧЕЊЕ

#### Член 1

Се укинува Дирекцијата на угостителските претпријатија од општодржавно значење основана со Уредбата за оснивање на Дирекцијата на угостителските претпријатија од општодржавно значење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 114/48).

#### Член 2

Државното угостителско претпријатије хотел „Москва“ во Белград и државното угостителско претпријатије хотел „Авала“ на Авала (Бели Поток) се пренесуваат од сојузната надлежност во надлежност на Владата на Народна Република Србија.

#### Член 3

Државното угостителско претпријатије хотел „Мажестик“ во Белград, кое се наоѓа под стопанска управа на Дирекцијата на угостителските претпријатија од општодржавно значење, се пренесува под стопанска управа на Главната управа за туризам и угостителство на ФНРЈ.

#### Член 4

Пренесувањето на претпријатијата од чл. 2 и 3 на оваа уредба ќе се изврши по прописите на Уредбата за пренесување на државните стопански претпријатија од надлежноста на еден во надлежност на друг државен орган („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 110/47 и бр. 7/50).

#### Член 5

Државното угостителско претпријатије хотел „Спленид“ во Дубровник, основано со Решението на Владата на ФНРЈ IV бр. 1876/51 се припојува на државното угостителско претпријатије хотел „Мажестик“ во Белград.

Основните и обртните средства и фондовите на претпријатијата „Спленид“ со годишните планови, правата и обврските се пренесуваат на државното угостителско претпријатије хотел „Мажестик“ во Белград.

#### Член 6

Примопредавањето на претпријатијата ќе се изврши комисијски, а комисиите ќе ги образува Директорот на Главната управа за туризам и угостителство на ФНРЈ.

Напатствија за работењето на овие комисии ќе дава по потреба Директорот на Главната управа за туризам и угостителство на ФНРЈ.

#### Член 7

Со влегувањето во сила на оваа уредба се става во сила Уредбата за оснивање на Дирекцијата на

угостителските претпријатија од општодржавно значење.

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

7 август 1951 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ  
Министер на народната одбрана,  
Маршал на Југославија  
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за промет со стоки,

Осман Карабеговиќ, с. р.

363.

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на Владата на ФНРЈ за донесување уредби по поглавјата од народното стопанство, Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Советот за преработувачка индустрија на Владата на ФНРЈ, донесува

### УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОТКУП НА ЖИВОТИНСКИТЕ ДЛАКИ

#### Член 1

Во согласност со новите мерки во прометот со стоки и во врска со укинувањето на задолжителниот откуп на месо, слаби свињи и други производи, се менува членот 1 од Уредбата за откупот на животински влакна („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/47), така да гласи:

„Државните установи и државните стопански претпријатија што имаат говеда, биволи, коњи, магарина, мазги, кози и свињи, должни се сите длаки добивени при стрижењето, колењето на добиток или при преработката на кожи да ги чуваат и да им ги предадат на стопанските претпријатија што се овластени за тоа или на лицата овластени од овие претпријатија односно на стопанските претпријатија — преработувачи на животински длаки“.

#### Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

3 август 1951 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ  
и Министер на народната одбрана,  
Маршал на Југославија  
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за преработувачка индустрија,

Рато Дугоњкиќ, с. р.

364.

Врз основа на чл. 30 од Уредбата за припадностите на државните службеници („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 83/47), во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ и со Претседателот на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, а по одобрение од Претседателот на Владата на ФНРЈ, прописувам

### П РА В И Л Н И К

#### ЗА ПРЕМИСКИТЕ ДОДАТОЦИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ПОСАДИТЕ ОД ПЛОВИЛАТА НА ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА

##### Член 1

За нормираните членови на посадите од пловилата на внатрешната пловидба се воспоставуваат следни додатоци:

- I. Додаток на име километража,
- II. Додаток за багерување и елеваторско истоварување,
- III. Ронилечки додаток,
- IV. Додаток за спроведување на пловилата,
- V. Додаток на управата на зимовникот,
- VI. Додаток на име хранарина,
- VII. Додаток за вонредни работи,
- VIII. Додаток за ноќна служба,
- IX. Додаток за ненормирани работи,
- X. Награда за извршените доплати на возните карти од патниците.

##### I. ДОДАТОК НА ИМЕ КИЛОМЕТРАЖА

###### Член 2

На нормираните посади од влекачите, моторните теретњаци и на теретњациите им припаѓа додаток на име километража (во натамошниот текст: „километража“) — за секои остварени 1.000 виртуелни бруто-тонски километри (во натамошниот текст: „вбтк“), а на нормираната посада од патничките бродови — за секој остварен бродски километар, по основниот паричен став што се определува одделно за секоја категорија пловилата и во рамките на одобрените платени фондови.

###### Член 3

За натфрлување месечната норма на работењето на пловилата припаѓа километража по наголемиот основен паричен став за секои остварени 1.000 вбтк преку определената норма.

###### Член 4

Месечната норма на работењето на влекачите, моторните теретњаци и на теретњациите претставува број вбтк, а за патничките бродови број на километри што треба пловилото да ги оствари во текот на еден месец.

Месечната норма на работењето се утврдува за секое пвило врз основа на неговите влечни и товарни можности, земајќи ги во оглед и другите околности на нормалното работење на пловилото.

###### Член 5

За извршеното спуштање на теретњакот со помош на водена струја (риновање), покрај километражата од чл. 2, на посадата од теретњакот и припаѓа за секој километар на спуштање и одделен додаток во износ најповеќе до 10 динари.

###### Член 6

На нормираната посада од пловилото што е определено за маневарска служба (боксер) и припаѓа, во зависност од видот на маневарското работење, за секоја маневарска операција, додаток најповеќе до 5 динари.

#### II. ДОДАТОК ЗА БАГЕРУВАЊЕ И ЕЛЕВАТОРСКО ИСТОВАРУВАЊЕ

##### A. Одржување на пловните патишта

###### Член 7

На нормираната посада од багерот, односно од багерскиот караван, за секој кубни метар на избе-

руван односно растурен материјал и припаѓа додаток за багерување и елеваторско истоварување (во натамошниот текст: „покубини“), што се определува одделно за секоја категорија пловилата и вид на материјали, а во рамките на одобрените платени фондови.

###### Член 8

За избеграуваните односно растурените кубни метри материјали преку определената норма, на посадата и припаѓа наголемен додаток.

###### Член 9

Нормата на работењето на багерот, односно на багерскиот караван, на работите на одржување на пловните патишта се утврдува спрема изработениот пројекат, пред почетокот на работењето, по кубен метар на час, а врз базата на капацитетот на работењето на поделените багери и другите услови на работењето.

##### B. Производство на градежен шљунок и песок

###### Член 10

На нормираната посада на багерот и елеваторот, односно на багерскиот караван, и припаѓа додаток за багерување и елеваторско истоварување (во натамошниот текст: „покубина“) за секој избеграуван, односно растурен кубен метар, а кај елеваторското истоварување за секоја истоварена тона градежен шљунок или песок, по основниот паричен став, што се определува одделно за секоја категорија пловилата во рамките на одобрените платени фондови.

###### Член 11

За избеграуваните кубни метри, односно истоварените тони на градежен шљунок или песок преку нормата, на посадата и припаѓа покубини по наголемиот основен паричен став.

###### Член 12

Месечната норма на работењето на багерот, односно елеваторот претставува број на кубни метри односно тони на градежен шљунок или песок што треба багерот да ги избеграува, односно елеваторот да ги истовари во текот на еден месец.

Месечната норма на работењето се утврдува за секој багер, односно елеватор врз основа на неговиот работен капацитет.

###### Член 13

Нормираните посади од влекачите и теретњациите што превозат избеграуван материјал на далечина до пет км се сметаат како посади на багерски караван и им припаѓа покубина во смисла на чл. 10 од овој правилник.

#### III. РОНИЛЕЧКИ ДОДАТОК

###### Член 14

На ронилецот кога рони, со оглед на особените услови, опасноста по животот и специјалните околности под кои што се вршат ронилечките работи, му припаѓа ронилечки додаток за секој поминат час под вода и тоа:

- 1) Кога рони до 6 м. длабочина, по 60 динари;
- 2) За секој натамошен длабочински метар уште по 10 динари,
- 3) За работење во јаки струји, кога брзината од токот на водата е поголема од 1 м. во секунда, додатокот од точ. 1 и 2 се наголемува и тоа:
  - а) кога е брзината на водата од 1—2 м. во секунда — за 10 динари,
  - б) кога е брзината на водата од 2—3 м. во секунда — за 20 динари,
  - в) кога е брзината на водата преку 3 м. во секунда — за 30 динари,
- 4) За работа под вода која е поладна од + 10°C, припаѓа 10% повеќе од износот од точ. 1 и 2,

5) За работа под вода на сечење и варење со апарати, или за работа со експлозив, додатокот од точ. 1 и 2 се наголемува за 20%.

#### Член 15

На помошник на ронилец со положен испит, што не е осамостален како ронилец, кога рони, му припаѓа 50% додаток од претходниот член.

#### Член 16

На ронилецот, кога врши работи на асистирање му припаѓа 40% додаток од чл. 14 од овој правилник.

На помошник на ронилец што не е осамостален како ронилец, кога врши работи на асистирање му припаѓа 20% додаток од чл. 14 на овој правилник.

#### Член 17

На ронилец или на помошник на ронилец, што е способен за ронилечка служба, во еден месец не може да му се исплати поголем број часови на асистирање од часовите на ронењето.

Исклучително, доколку ронилецот од здравствени причини е неспособен за работа под вода, управниот одбор на претпријатието може да донесе одлука таквот ронилец постојано или за определено време да врши работи на асистирање и да му припаѓа додаток према чл. 16 од овој правилник.

### IV. ДОДАТОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПЛОВИЛАТА

#### Член 18

На спроводник на брод или теретњак на секторот Рача или Шамац на реката Сава, му припаѓа додаток за спроведување, и тоа:

- а) за спроведување на секој брод по 40 динари,
- б) за спроведување на секој теретњак по 30 динари.

Ако спроведувањето го вршат два спроводника, на постариот по ранг му припаѓа 60% а на помладниот 40% од овие износи.

Доколку спроведувањето се врши без спроводник, додатокот му се исплатува на заповедникот на бродот и на 1-иот бродски крмар.

### V. ДОДАТОК НА УПРАВАТА ОД ЗИМОВНИКОТ

#### Член 19

За време на зимувањето на пловилото во зимовник, на определената управа од зимовникот и припаѓа додаток во износ од 20—40 динари на ден.

Висината на додатокот се определува во зависност од бројот на пловилата, одговорноста и условите на работењето во зимовникот.

### VI. ДОДАТОК НА ИМЕ ХРАНАРИНА

#### Член 20

На нормираната посада од пловилата, за секој ден на укрцување и припаѓа додаток на име хранарина во износ од 35 динари на ден.

Додаток на име на хранарина се уплатува непосредно во фондот на кујната за заедничка исхрана на персоналот од дотичното пловило.

Во случај на пловилото да нема услови да се организира кујна за заедничка исхрана, додатокот на име хранарина му се исплатува на секој член на посадата одделно.

Поблиски напатствија за организацијата на исхраната прописува Директорот на Главната дирекција на речниот саобраќај, по предлог од управниот одбор на претпријатието.

### VII. ДОДАТОК ЗА ВОЗВРАТНИ РАБОТИ

#### Член 21

На членовите од нормираната посада на пловилото, кои во недостиг на крајбрежно — транспортни работ-

ници вршат товарење, претоварување и истоварување на погонски материјал или друг терет, им припаѓа награда спрема платната скала, определена врз базата на платите што важат за крајбрежно-транспортните работници.

### VIII. ДОДАТОК ЗА НОКНА СЛУЖБА

#### Член 22

На персоналот од внатрешната пловидба, освен на укрцаните членови на посадата, му припаѓа додаток за секоја нокна служба во износ до 1% од основната месечна плата.

Како нокна служба се подразбира работењето што се завршува после 23 часот или почнува пред 4 часот.

### IX. ДОДАТОК ЗА НЕНОРМИРАНИ РАБОТИ

#### Член 23

На нормираната посада од пловилата во состав на техничкиот пловен парк, за работите што не можат да се нормираат, и припаѓа додаток од 2—6 динари по работен час.

Додаток од претходниот став им припаѓа и на ронилците и на ронилечките помошници кога работат на обектите на извлекување потопени објекти, вон од временскиот период на ронењето.

#### Член 24

Исклучително, на нормираната посада од пловилата што не влегува во состав на техничкиот пловен парк, а за работите што не можат да се нормираат, и припаѓа додаток од 20 динари на ден за време кога се овие пловилата во саобраќај, односно кога вршат работи за кои што се наменети.

### X. НАГРАДА ЗА ИЗВРШЕНИ ДОПЛАТИ НА ВОЗНИТЕ КАРТИ

#### Член 25

На органите од патничките бродови за наплатените доплати од патниците, им припаѓа награда во износ до 20% од наплатените доплати.

### XI. ДРУГИ ОДРЕДБИ

#### Член 26

Директорот на главната дирекција на речниот саобраќај, по предлог од управниот одбор на претпријатието, ќе определи, за поодделни категории пловилата и за поодделни работни места, во зависност од условите на работењето, основни парични ставови и висини на додатоците и наградите од најмалниот до најголемиот износ, и ќе пропише поблиски напатствија за нивниот начин на пресметување и исплатување.

#### Член 27

Нормите на работењето на пловилата ги утврдува управниот одбор на претпријатието, а ги одобрува Главната дирекција на речниот саобраќај.

#### Член 28

Километражата и покубинијата на неприсутниот член од нормираната посада ја делат оние членови што го извршиле неговото работење.

#### Член 29

Сите додатоци по овој правилник се исплатуваат уназад, почнувајќи од 1 август 1951 година.

#### Член 30

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, кога престанува важноста на Правилникот за додатоците по ефектот на работењето за службениците од внатрешната пловидба („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 16/48) и Правилникот за функционалните и премисните додатоци за службени-

ниците од внатрешната пловидба и другите членови на посадата на пловните објекти („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 17 и 66/48).

Бр. 6200  
22 јули 1951 година  
Белград

Министер на Владата на ФНРЈ  
Директор на Главната дирекција на  
речниот саобраќај,  
Влада Зечевки, с. р.

Согласни:

Го заступува Министерот на финансите на ФНРЈ,  
Министер на Владата на ФНРЈ  
Претседател на Стопанскиот совет  
Борис Кидрич, с. р.

Претседател на Советот  
за законодавство и изградба на  
народната власт на Владата на ФНРЈ,  
Едвард Кардељ, с. р.

Одобравам,  
Претседател на Владата на ФНРЈ и  
Министер на Народната одбрана  
Маршал на Југославија,  
Јосип Броз Тито, с. р.

365.

Воз основа на чл. 9а од Уредбата за патните трошкови на државните службеници и работници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), а во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ, пропишувам

## П РА В И Л Н И К

### ЗА ТЕРЕНСКИОТ ДОДАТОК НА РАБОТНИЦИТЕ

#### Член 1

По прописите на овој правилник им припаѓа теренски додаток на работниците испратени на теренска работа вон од местото на постојаното запослување, и тоа за сето време поминато на таа работа.

За разлика од службеното патување, кое е, по правило, вонреден начин на свршување работи од управна природа вон од местото на постојаното запослување, теренската работа е, по правило, извршување работи или извршување определени задачи вон од местото на постојаното запослување кои, со оглед на нивната природа се вршат на терен, а осем тоа изискуваат и да се живее на терен.

Доколку постои сомнение дали една работа ќе се третира како теренска работа или како службено патување, одлука за тоа донесува управниот одбор на стопанското здружение, водејќи сметка за природата на работата и условите на животот и работењето под кои се врши таа работа.

#### Член 2

Во случај на теренска работа вон од местото на постојаното запослување која не трае повеќе од десет дена, на работниците им припаѓа за секој ден што провеле на терен и соодветна дневница за службено патување по постоејките прописи.

На работниците испратени на теренска работа вон од местото на постојаното запослување која трае подолго од десет дена, им припаѓа за секој ден проведен на терен теренски додаток во износ од 40% од соодветната дневница за службено патување.

Ако теренската работа која трае повеќе од десет дена се врши на градилишта каде што се организирани смштај и прехрана, на работниците им припаѓа теренски додаток во износ од 25% од соодветната дневница за службено патување.

Само во исклучителни случаи, доколку теренската работа се врши во местото каде што се условите на животот особено тешки (наголемени трошкови на животот поради ненаселеноста на местото или недостаток на организирани смштај и прехрана, поголеми трошкови на облекто и обувки во планинските предели тешко пристапни краишта и сл.) износот на теренскиот додаток од претходните ставови може да се наголеми до износот на стварните трошкови, а најповеќе до 70% од соодветните дневници за службено патување. Ова наголемување го определува директорот на претпријатието (кај железниците, речниот саобраќај, поморството и поштите раководителот на организационата единица) оценувајќи според нарочната тежина на животните услови во местото на теренската работа колкав додаток би одговарал на стварните трошкови.

#### Член 3

На работниците што немаат фамилија на издршка, кога се на теренска работа вон од местото на постојаното запослување, им се намалува теренскиот додаток за 15%. Од ова се изземаат работниците на кои што поради организиранот смштај и прехрана на градилиштата веќе им е определен додаток во намален износ (член 2 став 3 од овој правилник).

Под фамилија на работник во смисла на претходниот став се сметаат сите оние лица што живеат со работникот во заедничко домаќинство а тој стварно ги издржава.

#### Член 4

На работниците што се на теренска работа, а кајдневно по извршената работа се враќаат во местото на постојано запослување односно живеење, може да им се даде најповеќе до 50% теренски додаток што би им припаѓал по чл. 2 на овој правилник.

Одлука за тоа на кој работник ќе му се даде додаток од претходниот став и во кој износ, донесува директорот на претпријатието (кај железниците, речниот саобраќај, поморството и поштите раководителот на организационата единица) имајќи ги при тоа предвид трошковите на кои што е работник изложен поради работата на терен.

#### Член 5

На работниците за времето додека на теренска работа примаат теренски додаток, не им припаѓа надокнада на трошковите за одвоен живот од фамилијата, освен случајот кога се враќа работникот кајдневно од местото на теренската работа во местото на постојаното запослување односно живеење (член 4 на овој правилник) и кога е надокнадата за одвоениот живот поголема од теренскиот додаток, во кој случај можат да примаат надокнада по избор.

На работник кој до испраќањето на теренска работа примал надокнада поради одвоен живот од фамилијата, може да му се призна покрај теренскиот додаток, и надокнада. За стварните издатоци за стан во местото на постојаното запослување односно живеење, ако според оценката на директорот на претпријатието има потреба да се задржи тој стан.

#### Член 6

Ако работата на теренот се врши периодично како составен дел од редовната работникова работа во границите на неговата теренска единица, на работникот му припаѓа паушален теренски додаток чиј што месечен износ не може да го премине износот од 75% на теренскиот додаток што би му припаѓал редовно спрема времето поминато на теренска работа.

Случаите во кои што припаѓа паушален теренски додаток и неговата висина во пропишаните граници ги определува управниот одбор на претпријатието (кај

железниците, речниот сообраќај, поморството и поштите директорот на главната дирекција) водејќи сметка за просечното траење на периодичната теренска работа, за големината на теренската единица во чии граници се врши теренската работа, како и за условите на животот и работењето за време на теренската работа.

#### Член 7

Исключително може да им се призна теренски додаток и на работниците што работат на терен во местото на постојаното запослување, ако се запослени во претпријатијата што се организираат допрва, или во претпријатијата што се основани поради изградба важни објекти со седиште на теренот на кој што се гради објектот, или во претпријатијата што се подвизни односно што се селат од еден терен на друг. Ова важи и за работниците ангажирани во местото на теренската работа за теренски работи на здравствените установи, научните установи и сл. Овој теренски додаток може да изнесува до 25% од соодветната пропишана дневница за службено патување.

Претпријатијата односно установите на чии работници можат да се применуваат одредбите од овој член, висината на теренскиот додаток во пропишаните граници и времето за кое што ќе се исплатува додатокот ги определува бесорно надлежниот член на Владата на ФНРЈ односно член на владата на народната република.

#### Член 8

Теренскиот додаток се исплатува уназад и тоа на крај на месецот, односно по завршетокот на теренската работа ако е таа завршена во текот на месецот.

По барање од работникот може да се издаде аконтација до месечниот износ на теренскиот додаток, односно за онолку дена колку ќе трае работата.

#### Член 9

Што се однесува до траењето на теренскиот додаток, до превозните и други трошкови станати со работата на теренот, ќе се применуваат прописите од Уредбата за патните трошкови на државните службеници и работници.

#### Член 10

Напатствија за применување на овој правилник ќе издава, по потреба, Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ.

#### Член 11

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, кога престануваат да важат сите прописи што постоат за теренскиот додаток на работниците.

Бр. 4653

24 јули 1951 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ  
Претседател на Советот за народно  
здравје и социјална политика,

др Павле Грегориќ, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,

Добривоје Радосављевиќ, с. р.

366.

Врз основа на точ. 2 на Решението за изменување и дополнување на Решението за износот на боновите на трговијата по сврзаните цени кои што селанските работни задруги ги добиваат за земјоделските производи испорачани по планот на откупот како и за земјоделските производи што ги продаваат на слободен пазар („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/51), а во согласност со Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ и со Министерот на финансите на ФНРЈ, пропишувам

### НАПАТСТВИЕ

ЗА НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБА НА СЕЛСКО-СТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИ НА СЕЛАНСКИТЕ РАБОТНИ ЗАДРУГИ, ОПШТИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗАДРУГИ И ДРЖАВНИТЕ СЕЛСКО-СТОПАНСКИ ДОБРА

1) Селанските работни задруги можат да продаваат селско-стопански производи по определените државни цени и по цените што се формираат слободно на пазар.

Кога селанските работни задруги продаваат селско-стопански производи по планот на откупот по определените откупни државни цени (договорени тлански испорачки на житарици, маст, волна, кожи) добиваат покрај вредноста во пари уште и бонова за откуп во висина од 150% од вкупната вредност на испорачаните производи.

Ако селанските работни задруги договориле продавање на индустриски растенија по определените државни цени со бонови, имаат право да примат бонови за откуп во висина од предниот став и за количините на индустриските растенија од реколтата на 1951 година испорачани врз основа на така склучените договори.

Кога селанските работни задруги продаваат селско-стопански производи на слободен пазар преку претпријатијата за продажба на селско-стопанските производи на фондовите за механизација и инвестициона изградба на задружното селско стопанство или преку сопствените продавници или непосредно на државната и општествената трговска мрежа, на угостителските претпријатија и одмаралиштата, на социјалните или здравствените установи и на Југословенската армија по слободно формираните цени добиваат 15% бонови за откуп од бруто прометот по сметката (вкупниот износ на продадените производи).

2) Право на прием бонови за откуп имаат само производителите то ест селанските работни задруги и нивните членови за селско стопанските производи што ги произвеле тие и продале по слободно формираните цени во смисла на прописите на ова напатствие а го остваруваат:

а) преку претпријатијата за продажба на селско-стопански производи на фондовите за механизација и инвестициона изградба на задружното селско стопанство кога ја вршат продажбата преку овие претпријатија;

б) преку своите сопствени продавници кога ја вршат продажбата преку овие продавници;

в) непосредно кај Народната банка на ФНРЈ кога вршат непосредна продажба на државната и општествената трговска мрежа, на угостителските претпријатија и одмаралишта, на социјалните и здравствените установи и на Југословенската армија.

Народната банка на ФНРЈ нема да дава бонови за откуп на селанските работни задруги за продадените селско-стопански производи што се купени од други селански работни задруги, нити на претпријатијата на фондовите (продавниците) за продадените селско-стопански производи купени од други претпријатија (продавници).

3) Бонови за откуп за продадените селско-стопански производи преку претпријатијата на фондовите

и сопствените продавници, ќе добиваат селанските работни задруги кога ја вршат продажбата во градовите, индустријските центри и другите места што се определени од страна на претседателот на советот за промет со стоки на владата на народната република и претседателот на советот за селско стопанство и шумарство на владата на народната република.

4) Претпријатието на фондот може да отвори продавници било на подрачјето на својата околија или на подрачјето на други околини (градови). По потреба претпријатието ќе отвори една или повеќе мешовити или специјализирани продавници.

Претпријатието на фондот може во согласност со поодделни селански работни задруги да отвори одделни продавници за продажба на селско стопански производи на тие селански работни задруги.

Една или повеќе селански работни задруги можат да отвораат сопствени продавници особено во оние места во кои не се отворени продавници на претпријатието на фондот. Селанските работни задруги можат да отвораат сопствени продавници како на подрачјето на својата околија, така и на подрачјето на други околини (градови).

Секоја продавница на претпријатието на фондот, како и секоја продавница на селанската работна задруга мора да биде пријавена на поверенството за трговија и снабдување на околскиот (градскиот) народен одбор на чие подрачје е отворена продавницата.

5) Покрај своите производи, селанските работни задруги можат преку продавниците на претпријатијата на фондовите односно преку своите продавници да продаваат и производи на своите задругари од околните. Овие производи ќе ги превземаат селанските работни задруги од своите задругари под исти услови под кои што и задругите ги предаваат своите производи на продавниците за продажба или ги продаваат своите производи непосредно на потрошувачите цитирани во третиот став точ. 1) на ова напатствие. Задругите можат на своите задругари да им даваат за стоката аконтации во пари и бонови додека не се изврши конечна пресметка. Аконтацијата можат да ја даваат од своите сопствени средства и од боновите добиени од продажбата на сопствените производи.

6) Преку продавниците на претпријатието на фондот, односно преку сопствените продавници на селанските работни задруги можат да се продаваат производите и на општите земјоделски задруги и производите на нивните задругари доколку во тоа место не постои продавница за продажба на селско-стопански производи на овие задруги. Исто така преку овие продавници можат да се продаваат и производите од државните селско-стопански добра под стопанска управа на локалните органи.

Општите земјоделски задруги и државните селско стопански добра за продадените производи, не добиваат бонови за откуп.

7) претпријатието на фондот за механизација ќе отвори една текуќа сметка за сите свои продавници кај филијалата на Народната банка на ФНРЈ на чие што подрачје се отворени продавниците. Исто така ќе отвори одделни текуќи сметки и селанските работни задруги за своите сопствени продавници.

8) Со цел на правилна пресметка на продадената стока, претпријатието на фондот за механизација, односно продавницата, должно е за секој испорачач на стока (селанска работна задруга, општа земјоделска задруга и државно селско-стопанско добро под стопанска управа на локалните органи) да устрои одделна книга за прием на стоката. За примените производи претпријатието (продавницата) ќе му издаде потврда на испорачачот а копијата ќе ја задржи за себе.

Претпријатието (продавницата) ќе врши конечна исплата за продадените производи на крајот на секој

месец. Во текот на месецот може претпријатието (продавницата) да му исплатува на испорачачот на стоката звањс најповеќе до износот што е постигнат со продажбата на неговите производи.

Конечната месечна пресметка со секој испорачач на стоката мора да го опфаќа следното:

а) количините на производите што преостанале за продажба од минатиот месец;

б) количините на производите што се испорачани во текот на месецот;

в) количините, цените и вкупната вредност на продадените производи во текот на месецот;

г) количините на производите што престануваат на крајот на месецот во кој се врши пресметката;

д) износот што е во текот на месецот исплатен на испорачачот односно одобрен на неговата текуќа сметка (аванс);

е) износот на стварните трошкови на продажбата на претпријатието (продавницата) кој според висината на прометот отпаѓа на дотичниот испорачач на стоката. Трошkovите се пресметуваат на вкупната вредност на продадените производи во текот на месецот.

Вкупната вредност на продадените производи намалена за износот на стварните трошкови на продажбата и на авансот ќе се исплати односно ќе се одобри на текуќата сметка на испорачачот на стоката.

Боновите за откуп ќе се пресметуваат на бруто прометот по сметката (вкупниот износ на продадените производи) само на оние селански работни задруги што се зачленети во претпријатието на фондот или основале одделна продавница, бидејќи за продажбата на селско-стопанските производи помеѓу селанските работни задруги и претпријатијата на фондовите (верижна трговија) Народната банка на ФНРЈ не смее да дава откупни бонови, а исто така не им припаѓаат бонови за откуп на општите земјоделски задруги и на државните селско-стопански добра за продадените селско-стопански производи. Пресметката на боновите со Народната банка на ФНРЈ ќе се врши на крајот на секој месец по обрасците на Народната банка на ФНРЈ.

Претпријатието на фондот (продавницата) должно е при поднесувањето на барањето за бонови да го наведе износот на селско-стопанските производи купени од други претпријатија на фондовите и од селанските работни задруги и своето барање за бонови да го пресмета намалувајќи ја продажбата и за тие износи.

Секоја пресметка со испорачачот на стоката ќе се состави во три примерка, од кои еден ќе го задржи продавницата, вториот испорачачот на стоката, а третиот претпријатието (продавницата) ќе го приложи кон барањето за издавање на откупни бонови кое ќе го поднесе на Народната банка на ФНРЈ.

Претпријатието за продажба на селско-стопански производи (продавницата) ќе води сметка и ќе ја книжи секоја промена на цената поради точна пресметка со испорачачите на стоката.

Претпријатието (продавницата) должно е да устрои и уредно да ги води сите потребни работни книги од самиот почеток на работењето.

9) Претпријатието (продавницата) го уплатува целиот свој дневен пазар на текуќата сметка, и сите свои исплати ги врши преку таа сметка. Положувањето на дневниот пазар може да се врши и со пресметување за износите исплатени од дневниот пазар, бидејќи Народната банка на ФНРЈ ќе издава бонови за откуп само до висината на бруто износот што го уплатило претпријатието (продавницата) на својата текуќа сметка по одбиток на износот на продажбата за кој што не се даваат бонови. До висината на дневниот пазар продавницата може да врши, по потреба исплати во готово.

Народната банка на ФНРЈ по примените пресметки нема да врши при исплатата на селанските работни

за друг и никакво пребивање со сметките на задругата за отплата на кредитите, освен во случаите кога тоа самата задруга го сака. После 1 октомври 1951 година пребивањето се врши по налог од банката.

10) Испорачаните плански количини жита, мاست, волна, кожа и индустриски култури по определените откупни државни цени, ќе ги измират откупните претпријатија на селанските работни задруги со вирмански налог во корист на нивната текука сметка или со исплата во готово. Покрај тоа откупните претпријатија ќе им издадат на селанските работни задруги бонови за откуп во износ од 150% од вкупната вредност на продадените селско-стопански производи.

11) Кога селанските работни задруги продаваат селско-стопански производи на државната и општествена трговска мрежа, на угостителските претпријатија и одморалиштата, на социјалните и здравствените установи и на Југословенската армија, ќе ги испоставуваат сметките во 2 примерка од кои еден ќе му го предаваат на купувачот, а вториот ќе го запираат за себе. Купувачот е должен на примерокот од сметката што и останува на селанската работна задруга да го потврди приемот на стоката што се однесува до количините и цените во сметката што се наведени.

На крај од секој месец селанската работна задруга ќе и поднесува на Народната банка на ФНРЈ на барањето од Народната банка на ФНРЈ барање за исплата 15% бонови за откуп на вкупната вредност на сите испоставени сметки во текот на месецот. Кон ова барање мора да се приложи дупликаат од сметката завршен од страна на купувачот.

12) Извршните одбори на градските (околистите) народни одбори и фондските за механизација на чие што подрачје се отвораат продавниците ќе им обезбедат на продавниците згодни локации со потребен инвентар, магацински простор со уреди, кадрови способности за вршење промет со селско стопански производи и др. што е потребно за правилно работење на овие претпријатија (продавници).

За неопходно потребни адаптации на локации претпријатијата и селанските работни задруги можат да го користат инвестициониот кредит кај државната банка за кредитирање на земјоделските задруги. Исто така, доколку околистот (градскиот) народен одбор не би бил во можност да стави на располагање неопходно потребен инвентар, можат претпријатијата односно селанските работни задруги да го користат спомнатот кредит и за набавка на инвентар.

Овие кредити ќе се вратат најдалеку до крајот на 1951 година.

13) Општите земјоделски задруги ќе ги продаваат своите производи и производите од своите членови во смисла на Напатствието за трговската дејност на општите земјоделски задруги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/51) и Напатствието за изменувањата на ова напатствие („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/51).

14) Државните селско-стопански добра што се под стопанска управа на локалните органи можат своите производи да ги продаваат и во сопствените продавници, во кој случај задолжително отвораат одделна текука сметка за своите продажници кај Народната банка на ФНРЈ.

15) Државните селско-стопански добра што се под стопанска управа на републичките, покраинските и обласните органи, продажбата на своите производи ја вршат во своите продавници. Овие продавници можат да бидат организирани како самостојни претпријатија или како погони (продавници). Секоја продавница може да врши продажба на производи од повеќе селско-стопански добра, со тоа меѓусебните односи да се регулираат со договор.

Секоја продавница од овие државни селско-стопански добра без оглед на тоа да ли е основана како самостојно претпријатие или како погон (продавница),

мора да отвори текука сметка кај Народната банка на ФНРЈ и во корист на истата да ја уплатува сета реализација. Уплатата може да се врши и преку пресметка.

16) За промет извршен до 31 јули 1951 година селанските работни задруги и општите земјоделски задруги должни се да и поднесат на Народната банка на ФНРЈ барање за боновите за откуп најдалеку до 15 август 1951 година. Барањата за боновите за откуп за извршените продажби до 31 јули 1951 година, што ќе бидат поднесени после овој орок Народната банка нема да ги зема во постапка.

17) Ова напатствие ќе се применува почнувајќи од 1 августа 1951 година, на кој ден престанува да важи Напатствието за начинот на продажбата на селско-стопанските производи на селанските работни задруги, на општите земјоделски задруги и државните селско-стопански добра („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/51) и Напатствието за изменувањата и дополнувањата на ова напатствие („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/51).

Бр. 6989

9 август 1951 година

Белград

Министар на владата на ФНРЈ  
Претседател на Советот на селско-  
стопанство и шумарство

инж. Мијалко Тодоровиќ

Согласни:

Министар на Владата на ФНРЈ  
Претседател на Советот за промет со стоки

Осман Карабеговиќ, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ

Добривоје Радосављевиќ, с. р.

### 367.

Воз основа на чл. 2 од Уредбата за задружните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 100/49) чл. 59 од Основниот закон на земјоделските задруги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/49), односните прописи на Уредбата за регулирање на платите на работниците и намештенниците во државно-стопанските и стопанските претпријатија, приватните установи и организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/45), како и точ. II на Наредбата за единствените продавни цени на мало за тутунот, преработките од тутун, кибрит, книги за цигари, сол и петрол за осветление и за наголемување износот на индустриските бонови за купување индустриска стока со попуст („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/51), Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, по предлог на Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ и Министерот на финансите на ФНРЈ, донесува

### РЕШЕНИЕ

ЗА СПЕЦИАЛНИОТ ДОДАТОК НА ЛИЦАТА УПОСЛЕНИ КАЈ ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ ОД ОПШТИ ТИП И НЕЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ ПОРАДИ НАГОЛЕМЕНАТА ЦЕНА НА ТУТУНОТ И ПРАБОТКИТЕ ОД ТУТУН

1) Лицата упослени кај земјоделските задруги од општ тип и неземјоделските задруги, како и другите лица што се во работен однос, на кои што не се однесува Наредбата за единствените продавни цени на мало на тутун, преработките од тутун, кибрит, книги за цигари, сол и петрол за осветление и за наголемување износот на индустриските бонови за купување на индустриска стока со попуст („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/51) имаат право на специјален додаток поради наголемените трошкови на животот во износ од 700 динари месечно.

2) Додатокот од точ. 1) на ова решение се исплатува на терет на добивот на задругата.

3) Ова решение влегува во сила од денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна На-

родна Република Југославија“ а ќе се применува почнувајќи од 1 јули 1951 година.

Бр. 15476

1 август 1951 година

Министер на Владата на ФНРЈ  
Претседател на Стопанскиот совет

Борис Кидрич, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,  
Добривоје Радосављевиќ, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за народно здравје  
и социјална политика,  
др. Павле Грегориќ, с. р.

368.

Врз основа на членот 52 од Правилникот за приправничката служба, стручните испити и курсеви во административната струка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 100/48) и членот 4 на Уредбата за обврската на полагање стручни испити на државните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 68/50) донесувам

## РЕШЕНИЕ

ЗА ИСПИТУВАЊЕТО НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ОД АДМИНИСТРАТИВНАТА СТРУКА ОД УПРАВНО-ПОЛИТИЧКАТА ГРАНКА Б КОИ НЕ ПОЛАГААТ СТРУЧЕН ИСПИТ

1. Службениците на административната струка од управно-политичката гранка Б кои не полагаат стручен испит ќе бидат испитани, во смисла на членот 52 на Правилникот за приправничката служба, стручните испити и курсеви во административната струка од следните правни области:

1. Уставното устројство на ФНРЈ (вклучително историјата на народната власт, изборната система и принципите на организацијата и задачите на народните одбори);

2. Принципите на организацијата и функционисањето на државната управа;

3. Стопанската система и стопанското законодавство на ФНРЈ;

4. Службеничко и трудово право (вклучително социјалното осигурување).

II. Ова решение влегува во сила веднаш.

Бр. 23077

23 јули 1951 година

Белград

Министер на внатрешните работи на ФНРЈ,  
Александар Ранковиќ, с. р.

369.

Со цел да се спроведе Наредбата за слободна продажба на материјалот за градење што е наменет за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/51), а во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ и со Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ, донесувам

## РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОДАЖБА НА МАТЕРИЈАЛОТ ЗА ГРАДЕЊЕ ОД ЗАПАСИТЕ НА ИЗВОДАЧИТЕ НА ГРАДЕЖНИТЕ РАБОТИ

1. Градежните претпријатија и инвеститорите што извонат градежни работи во сопствена режија (во натамошниот текст извонати на градежните работи) можат оние количини материјали за градење што потекнуваат од одвишните запаси создадени до 1 јуни 1951 година да им ги продаваат на сите државни стопански претпријатија, на установите и надлежната, на задружните и општествените организации како и на приватните лица.

Извонатите на градежните работи ќе го продаваат материјалот од претходниот став по цените што ги

формираат слободно, со тоа што така формираните цени да не можат да бидат помали од цените определени во смисла на точ. 1 ст. 1 од Наредбата за цените на материјалот за градење што е наменет за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/51).

2. Извонатите на градежните работи се должни да ја пресметуваат пазаришната добив остварена при продажбите по точ. 1 и да ја уплатуваат кај Државната инвестициона банка на ФНРЈ на сметката бр. 1000-676.

При продажбите на материјалот за градење по точ. 1 пазаришна добив претставува разлика помеѓу продавната цена формирана во смисла на ова решение, по одбиток на добавните трошоци, и набавната цена.

3. Извонатите на градежните работи, што се државни стопански претпријатија, имаат право на 2% од износот на пазаришната добив пресметана во смисла на точ. 2 на име допринос за фондот на раководството и за слободно располагање. Уплатата на тој дел од пазаришната добив извонатите на градежните работи ќе ја вршат на начинот што е пропишан во точ. 2 ст. 4 од Решението за пресметување и уплата на пазаришната добив на материјалот за градење што е наменет за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/51).

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 3810

1 август 1951 година

Министер на Владата на ФНРЈ  
Претседател на Советот за градежни работи.

Љубчо Арсов, с. р.

Согласни:

Министер на финансите на ФНРЈ,

Добривоје Радосављевиќ, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за промет со стоки,

Осман Карабеговиќ, с. р.

## СОДРЖАЈ:

Страна

|                                                                                                                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 362. Уредба за укинување на Дирекцијата на угостителските претпријатија од општодржавно значење — — — — —                                                                                     | 469 |
| 363. Уредба за изменување на Уредбата за откуп на животинските длаки — — — — —                                                                                                                | 469 |
| 364. Правилник за премиските додатоци на членовите на посадите од пловилата на внатрешната пловидба — — — — —                                                                                 | 470 |
| 365. Правилник за теренскиот додаток на работниците — — — — —                                                                                                                                 | 472 |
| 366. Напатствије за начинот на продажбата на селско стопански производи на селанските работни задруги, општите земјоделски задруги и државните селско-стопански добра — — — — —               | 473 |
| 367. Решение за специјалниот додаток на лицата упослени кај земјоделските задруги од општ тип и неземјоделските задруги поради наголемената цена на тутунот и преработките од тутун — — — — — | 475 |
| 368. Решение за испитувањето на службениците од административната струка од управно-политичката гранка Б кои не полагаат стручен испит — — — — —                                              | 476 |
| 369. Решение за продажба на материјалот за градење од запасите на извонатите на градежните работи — — — — —                                                                                   | 476 |

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ“ новинарско издавачко претпријатие — Белград, Улица Кралевика Марна бр. 9. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Улица Кралевика Марка бр. 9. — Печат на Југословенското штампарско претпријатие, Белград